

1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze instructie geldt voor het exporteren van giraffes naar Noord-Macedonië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Noord-Macedonië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA.

Over de certificeringseisen die gelden voor de export van giraffes naar Noord-Macedonië zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken.

2 WETTELIJKE BASIS

2.1 EU-regelgeving

- Richtlijn 64/432/EEG

2.2 Nationale wetgeving

- Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 79.

2.3 Overige

- Bilaterale afspraken tussen Noord-Macedonië en Nederland.

3 DEFINITIES

n.v.t.

4 WERKWIJZE

De export van giraffes vanuit erkende instellingen naar Noord-Macedonië is toegestaan.

- *Certificaat: zie bijlage*

Toelichting bij het certificaat:

Algemeen:

Certificering van giraffes verloopt via het systeem e-CertNL. Voor giraffes naar Noord-Macedonië geldt dat er nog geen certificaat beschikbaar is, omdat er al langere tijd geen vraag was naar dit certificaat. Er dient daarom voor het exporteren van giraffes naar Noord-Macedonië alsnog een e-CertNL-certificaat samengesteld te worden. Houdt u dus rekening met extra verwerkingstijd en maak uw voornemen tijdig kenbaar via export@nvwa.nl.

Het in de bijlage toegevoegde certificaat is een klassiek model en is toegevoegd om zo de verklaringen te kunnen inzien.

Verklaring II.1.1:

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving en een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus.

Verklaring II.1.2:

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus.

Verklaring II.2.1:

Hier dient bij territoriumcode "The Netherlands" ingevuld te worden.

Verklaring a kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziektesituatie is [hier](#) te vinden.

Verklaring II.2.2:

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van belanghebbende.

Verklaring II.2.3:

Wat betreft het verblijf kan de verklaring worden afgegeven op basis van een verklaring van belanghebbende.

Deze verklaringen (a en b) zijn af te geven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziektesituatie is [hier](#) te vinden.

Verklaring II.2.4:

Eerste deel van de verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. Zie verder verklaring II.2.1.

Tweede deel van de verklaring kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziektesituatie is [hier](#) te vinden.

Er wordt niet gevaccineerd tegen Brucellose. Dit deel van de verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus.

Het laatste deel van de verklaring kan na controle worden afgegeven.

Verklaring II.2.5:

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van op basis van een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus.

Verklaring II.2.6:

Deze verklaring heeft Noord-Macedonië doorgehaald.

Verklaring II.2.7:

Deze verklaringen kunnen worden afgegeven op basis van een verklaring van de belanghebbende.

Verklaring II.2.8:

Deze verklaring kan na controle van het vervoermiddel en de gegevens betreffende desinfectie aan te leveren door belanghebbende, worden afgegeven.

Verklaring II.2.9:

Deze verklaring kan na controle van het dier worden afgegeven.

Verklaring II.2.10:

Hier dient de datum van transport ingevuld te worden.

Deze verklaring kan worden afgegeven na controle van het vervoermiddel en op basis van verklaring II.2.8.

Verklaring II.3:

Deze verklaring kan na controle worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.

Verklaring II.4.1:

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus.

Verklaring II.4.2:

Verklaring a kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de belanghebbende

Verklaring b kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

Verklaring c kan worden afgegeven op basis van een verklaring van de aan de dierentuin verbonden dierenartspracticus waarin is aangegeven dat er niet gevaccineerd is tegen IBR.

Verklaring II.4.3:

Deze verklaring kan worden ingevuld wanneer andere tests zijn gedaan.

Verklaring II.5.1:

Verklaring a kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie. Informatie over de dierziektesituatie is [hier](#) te vinden.

Verklaring b kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.

Verklaring II.5.2:

Als de dieren niet kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld in verklaring II.5.1. dan moeten ze voldoen aan een van de bovenstaande verklaringen. Deze verklaring kan na controle worden afgegeven. De niet van toepassing zijnde verklaringen moeten worden doorgehaald.

5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.

6 TOELICHTING

In april 2019 is de instructie aangepast. De naam Macedonië is gewijzigd in Noord-Macedonië. Dit is verwerkt in de instructie en de certificaten.

Bijlage: certificaat

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ / Health Certificate
За животни од редот Artiodactyla (освен за говеда) вклучително и за видовите *Bubalus* и *Bison* и нивни вкрстени раси), *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Suidae* и *Tayassuidae*), и од фамилиите *Rhinocerotidae* и *Elephantidae* /
for animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including *Bubalus* and *Bison* species and their cross-breeds), *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Suidae* and *Tayassuidae*), and of the families *Rhinocerotidae* and *Elephantidae*.

ел I: Детали за испратената пратка / Part I: Details of dispatched consignment		
	ЗЕМЈА / COUNTRY	:
I.1.	Испраќач / Consignor	:
	Име / Name	:
	Адреса / Address	:
	Тел / Tel.	:
I.2.	Референтен број на сертификатот / Certificate reference number	:
I.3.	Централен Надлежен Орган / Central Competent Authority	:
I.4.	Локален Надлежен Орган / Local Competent Authority	:
I.5.	Примач / Consignee	:
	Име / Name	:
	Адреса / Address	:
	Поштенски број / Postal code	:
	Тел. / Tel	:
I.7.	Земја на потекло / Country of origin	:
	ИСО код / ISO code	:
I.8.	Подрачје на потекло / Region of origin	:
	ИСО код / ISO code	:
I.9.	Земја на дестинација / Country of destination	:
	ИСО код / ISO code	:
I.10.	Подрачје на дестинација / Region of destination	:
	Код / Code	:
I.11.	Место на потекло / Place of origin	:
	Име / Name	:
	Број на одобрение / Approval number	:
	Адреса / Address	:
	Име / Name	:
	Број на одобрение / Approval number	:
	Адреса / Address	:
	Име / Name	:
	Број на одобрение / Approval number	:
	Адреса / Address	:
I.13.	Место на натовар /	:

	Place of loading					
	Адреса / Address	:				
	Број на одобрение / Approval number	:				
I.14.	Дата на поаѓање / Date of departure	:				
	Време на поаѓање / Time of departure	:				
I.15.	Средства за транспорт / Means of transport (1)	:	Авион / Aeroplane	Брод / Ship	Железнички вагон / Railway wagon	
			Средство за патен сообраќај / Road vehicle			Друго / Other
	Идентификација / Identification	:				
	Документ на кој се повикува / Documentary references	:				
I.16.	Влезно ВИМ на ГП во РМ / Entry VIP in RM	:				
I.17.	Бр на ЦИТЕС / No(s) of CITES	:				
I.18.	Опис на стоката / Description of commodity	:				
I.19	Код на стоката (ХС код) / Commodity code (HS code)	:				
I.20.	Количество / Quantity	:				
I.22	Број на пакувања / Number of packages	:				
I.23	Идентификација на контејнерот/број на пломба / Identification of container/seal number	:				
I.25.	Пратките се наменети за / Commodities certified for (1)	:	Приплод / Breeding	Тов / Fattening		
I.27	За влез или увоз во РМ / For import or admission into RM	:				
I.28	Идентификација на стоките / Identification of the commodities					
	Видови (Научно име) / Species (Scientific name)	Раса / Breed	Систем за идентификација / Identification system	Број за идентификација / Identification number	Возраст / Age	Пол / Sex
II.	ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА / HEALTH INFORMATION					
II.1.	Потврда за јавно здравство / Public health information					
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека животните опфатени со овој сертификат / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in this certificate:					
II.1.1	потекнуваат од одгледувалишта на кои не им била изречена забрана врз основа на здравствената состојба во последните 42 дена за бруцелоза и туберкулоза, во последните 30 дена за антракс и последните шест месеци за беснило и не биле во допир со животни кои потекнуваат од одгледувалишта кои не ги задоволуваат овие критериуми /					

	come from holdings which have been free from any official prohibition on health grounds, for the past 42 days in the case of brucellosis and tuberculosis, for the last 30 days in the case of anthrax and for the last six months in the case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings which did not satisfy these conditions;
II.1.2	не биле подвргнати на / have not received:
	- било какви стилбени или тиреостатски супстанции / any stilbene or thyrostatic substances,
	- естрогени, андрогени, гестагени или бета-агонистички супстанции, освен за терапевски или зоотехнички третман (како што е опишано во националните прописи од областа на ветеринарното здравство во однос на резидуи и определени супстанции во суровини, живи животни и производи од животинско потекло, односно Директивата 96/22/E3) / oestrogenic, androgenic, gestagenic or β -agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in Directive 96/22/EC);
II.2.	Потврда за здравствената состојба на животните / Animal health attestation
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека горе споменатите животни ги исполнуваат следните услови / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above meet the following requirements:
II.2.1.	тие потекнуваат од територија со код (5) која на денот на издавањето на овој сертификат / they come from the territory with code (5) which, at the date of issuing this certificate:
	(a) е слободна 24 месеци од лигавка и шап, 12 месеци од чума кај говеда, грозница на долината Рифт, контагиозна бовина плеуропнеумонија, болест на чвореста кожа, чума кај мали преживари, овчи сипаници и козји сипаници, контагиозна плеуропнеумонија кај кози и епизоотска хеморагична треска и шест месеци од везикуларен стоматитис, и] / has been free for 24 months from foot and mouth disease, for 12 months from rinderpest, Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease, peste des petites ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and epizootic haemorrhagic disease and for six months from vesicular stomatitis, and]
	(b) каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против овие болести и увозот на домашни папкари вакцинирани против овие болести е забранет / where during the last 12 months, no vaccination against these diseases has been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not permitted;
II.2.2.	тие престојувале / they have remained:
(³)или / either	(a) [на територијата спомената во точка II.2.1 од своето раѓање или за период од најмалку шест месеци пред испораката во Република Северна Македонија и без никаков контакт со папкари увезени на оваа територија пред помалку од шест месеци;] / in the territory described under point II.2.1 since birth, or for at least the last six months before dispatch to the Republic of North Macedonia and without contact with cloven-hoofed animals imported into this territory less than six months ago;]
или / or	(b) [на територијата на земјата на испраќање најмалку 60 дена од внесувањето, доколку се животни кои припаѓаат на некој од видовите <i>Camelius spp.</i> , <i>Lama spp.</i> , <i>Vicugna spp.</i> , наведени во еквивалентниот Анекс I, Дел 7 од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) и биле директно увезени под условите наведени за секој оделен вид во согласност со Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Анекс I, Дел 7 од Регулативата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) од трети земји за период помал од шест месеци пред да пристигнат во Република Северна Македонија и во секој случај биле одвоени од други животни кои не се со еднаков здравствен статус по нивното пуштање во земјата извозничка и пред да се

		направи извоз во Република Северна Македонија⁽²⁾ ;] / in the country of dispatch for at least 60 days since entry, if they are animals of the relevant species listed in Annex I, Part 4 to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009) and they were imported directly under the conditions specified in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Annex I, Part 4 to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009) from a third country during a period of less than six months prior to embarkation to the Republic of North Macedonia and in any case they have been separated from other animals not of the same health status after being released in the exporting country and before exportation to the Republic of North Macedonia⁽²⁾ ;]
II.2.3.		тие се останати од своето раѓање или најмалку 40 дена пред испораката во објектот/одгледувалиштето ⁽³⁾ опишани во точките I.11 и I.13 / they have remained since birth or at least 40 days before dispatch in the holding/establishment ⁽³⁾ described boxes reference I.11 and I.13:
	(a)	во и околу кои во радиус од 150 км. не е констатирана појава на епизоотска хеморагична треска за време од 60 дена предходно, / in and around which, in an area with a 150 km radius, there has been no case/outbreak of epizootic haemorrhagic disease during the previous 60 days, и / and
	(b)	во и околу кои во радиус од 10 км не е констатирана појава на други болести споменати во точка II.2.1 за време од 40 дена предходно / in and around which, in an area with a 10 km radius, there has been no case/outbreak of the other diseases referred to point II.2.1 during the previous 40 days;
II.2.4.		не се животни кои треба да се убијат согласно националната програма за ерадикација на болести, ниту се вакцинирани против болестите споменати во точка II.2.1 / they are not animals to be killed under a national programme for the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the diseases referred to point II.2.1; and they
(3)(4)или / either		[потекнуваат од стада кој се идентификувани како официјално слободни од туберкулоза, и] / [come from a herd which is recognized as officially tuberculosis free, and]
(3)(5)или / or		[се подвргнати на интрадермален туберкулински тест во последните 30 дена со негативен резултат, и] / [have been subjected to an intradermal tuberculin test within the past 30 days with negative results, and]
		тие не се вакцинирани против бруцелоза и тие / they have not been vaccinated against brucellosis and they:
(3)(4)или / either		[потекнуваат од стадо кое е идентификувано како официјално слободно од бруцелоза;] / [come from a herd which is recognised as officially brucellosis free;]
(3)(5)или / or		[се подвргнати на серум аглутинациски тест кој покажал број на бруцели помалку од 30 ИЕ на милилитар, во последните 30 дена;] / [have been subjected to a serum agglutination test which showed a brucella count of less than 30 IU of agglutination per ml, within the past 30 days;]
(3)или / or		[се кастрирани мажјаци на било која возраст;] / [are castrated males of any age;]
II.2.5.		согласно моите сознанија и писмената изјава на сопственикот, животните / according to my knowledge and to the written declaration made by the owner, the animals:
	(a)	не доаѓаат од одгледувалишта/објекти ⁽³⁾ и не биле во контакт со животните од одгледувалишта во кои следните болести биле клинички откриени: / do not come from holdings/establishments ⁽³⁾ , and have not been in contact with animals of a holding, in which the following diseases have been clinically detected:
	(i)	контагиозна агалактија кај овци или кози, (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> 'голема колонија'), во последните шест месеци, / contagious agalactia of sheep or goats (<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma mycoides</i> var. <i>mycoides</i> 'large colony'), within the last six months,
	(ii)	паратуберкулоза и казеозен лимфаденитис, во последните 12 месеци, / paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within the last 12 months,

	(iii)	белодробна аденоматоза, во последните три години, и / pulmonary adenomatosis, within the last three years, and
	(iv)	Меди/Висна или вирусен артритис/енцефалитис кај кози, / Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis,
	(³)или /either	[во последните три години] / [within the last three years,]
	(³)или /or	[во последните 12 месеци, и сите инфицирани животни биле заклани а останатите животни дале негативна реакција на последователни два теста направени во временска разлика од шест месеци,] / [within the last 12 months, and all the infected animals were slaughtered and the remaining animals subsequently reacted negatively to two tests carried out at least six months apart,]
	(b)	се вклучени во постоечки систем за пријавување на овие болести, и / are included in an official system for notification of these diseases, and
	(c)	не покажуваат клинички знаци или други докази за постоење на туберкулоза и бруцелоза во период од три години пред да бидат извезени / have been free from clinical or other evidence of tuberculosis and brucellosis during the three years prior to export;
(³)(⁶)[II.2.6.		животните се испитани и покажале негативен резултат на серолошкиот тест за откривање на антитела на епизоотска хеморагична болест, кој е спроведен два пати со земање на примероци крв на почетокот на изолациониот/карантин период и најмалку 28 дена подоцна на (дд/мм/гггг)и на (дд/мм/гггг), при што вториот пат мора да се земе крв 10 дена пред извозот;] / the animals have reacted negatively to a serological test for the detection of antibody for epizootic haemorrhagic disease, carried out in two occasions on samples of blood taken at the beginning of the isolation/quarantine period and at least 28 days later on (dd/mm/yyyy) and on (dd/mm/yyyy), the second of which must have been taken within 10 days of export;]
II.2.7.		тие се испратени од одгледувалиштето наведено во точка I.11 и I.13 директно во Република Северна Македонија и се додека не се испратени во Република Северна Македонија / they are dispatched from the holding described under boxes reference I.11 and I.13 directly to the Republic of North Macedonia and, until dispatched to the Republic of Macedonia:
	(a)	не биле во контакт со други чапункари кои не ги исполнуваат условите наведени во овој сертификат, и / they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not complying with the health requirements as described in this certificate; and
	(b)	не биле сместени на места каде или околу кои во радиус од 10 km, во последните 30 дена имало случај или жариште на некоја од болестите наведени во точка II.2.1 / they were not at any place where, or around which within a 10 km radius, during the previous 30 days there has been a case/outbreak of any of the diseases referred to point II.2.1;
II.2.8.		било кое транспортно средство или контејнер во кое биле натоварени се претходно исчистени и дезинфицирани со средство кое е официјално одобрено како дезинфициенс / any transport vehicles or containers in which they were loaded were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant;
II.2.9.		тие се прегледани од страна на официјален ветеринар најмногу 24 часа пред товарењето и не покажале никакви клинички знаци на болест / they were examined by an official veterinarian within 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease;
II.2.10.		тие се натоварени за испорака во Република Северна Македонија на (дд/мм/гггг) (⁷) во транспортни средства како што е опишано во точка I.15 погоре кои се исчистени и дезинфицирани пред натоварот со дезинфициенс кој е официјално одобрен и се така конструирани да фецесот, урината, простирката или сточната храна неможат да истечат или испаднат надвор од транспортното средство или контејнерот во текот на транспортот / they have been loaded for dispatch to the Republic of North Macedonia on (dd/mm/yyyy) (⁷) in the means of transport described under box reference I.15 above that were cleaned and disinfected before loading with an officially authorised disinfectant and so constructed that faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle or container during transportation.

II.3.	Транспортна потврда / Animal transport attestation	
	Јас, долу потпишаниот официјален ветеринар со ова потврдувам дека со горе опишаните животни е постапувано пред и за време на натоварот во согласност со релевантните одредби од Законот за заштита и благостојба на животните (Службен весник на Република Северна Македонија Бр. 113/2007), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 1/2005, посебно во однос на напојувањето и хранењето, и се подобни за престојниот транспорт / I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described above have been treated before and at the time of loading in accordance with the relevant provisions of Law on animal protection and welfare or equivalent Regulation (EC) No 1/2005, in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the intended transport.	
⁽³⁾⁽⁸⁾ [II.4.	Посебни услови / Specific requirements	
II.4.1.	Никакви клинички ниту пак патолошки податоци не се регистрирани за појава на инфективниот бовин ринотрахеит (ИБР) во одгледувалиштето/објектот ⁽³⁾ на потекло според точките I.11 и I.13, во последните 12 месеци / No clinical or pathological evidence of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been recorded in the holding/establishment ⁽³⁾ of origin referred to in boxes reference I.11 and I.13, for the last 12 months;	
II.4.2.	животните споменати под точка I.28 / the animals referred to in box reference I.28:	
	(a)	престојувале најмалку 30 дена пред испораката во објектот/одгледувалиштето ⁽³⁾ опишани во точките I.11 и I.13, пред да бидат испратени за извоз / they have remained at least 30 days before dispatch in the holding/establishment ⁽³⁾ described in boxes reference I.11 and I.13, prior to dispatch for export ,
⁽³⁾ или / or	(b)	биле подвргнати на серолошко испитување за ИБР на серум земен барем 21 ден по изолирањето, со негативен резултат, и сите изолирани животни исто така биле негативни на овој тест, и / have been subjected to a serological test for IBR on sera taken at least 21 days after entry into isolation, with negative results, and all animals in isolation have also given negative results to this test, and
	(c)	не биле вакцинирани против ИБР / have not been vaccinated against IBR.
⁽³⁾ [II.4.3.		(понатамошни услови и/или тестирања) / (further requirements and/or tests):]
II.5.	Во однос на болеста син јазик, животните споменати под точка I.28 / The animals referred to in box reference I.28, in relation to the disease bluetongue: биле заштитени од напад на векторот Culicoides во текот на транспортот до местото на дестинација и најмалку еден од следниве услови треба да биде исполнет / they have been protected against attacks by vector Culicoides during transportation to the place of destination and at least one of following must be complied with:	
⁽¹⁾ II.5.1	Животните потекнуваат од територија со код ⁽¹⁾ која на денот на издавањето на овој сертификат / The animals originate from a territory with code ⁽¹⁾ which, at the date of issuing this certificate: а) е слободна 12 месеци од болеста син јазик, и / has been free for 12 months from disease bluetongue, and б) каде во текот на последните 12 месеци не била извршена вакцинација против болеста син јазик и увозот од земји вон Европската Унија на домашни папкари вакцинирани против овие болести е забранет / where during the last 12 months, no vaccination against bluetongue has been carried out and imports from countries outside the European Union of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against this disease is not permitted.	
⁽¹⁾ II.5.2	За животни, кои не ги исполнуваат условите од точка II.5.1., најмалку еден од условите треба да е исполнет / For animals, not fulfilling the conditions under point II.5.1., at least one of this conditions must be satisfied:	
	⁽³⁾ или / or	а) престојувале од раѓање или најмалку 60 дена пред испораката во сезонски слободна зона од син јазик во сезонски период слободен од вектори (инсекти од видот Culicoides), кој започнал на (дд/мм/гггг) и, доколку е соодветно, испитани со тест за идентификација на предизвикувачот во

		согласност со важечкиот ОИЕ <u>Прирачник</u> за дијагностички тестови и вакцини, спроведен најмалку 7 дена пред испораката, со негативен резултат, во согласност со Прилог III A(1) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: престојувале од раѓање или најмалку 60 дена пред испораката во сезонски слободна зона од син јазик во сезонски период слободен од вектори (инсекти од видот <i>Culicoides</i>) и биле испитани со тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со важечкиот ОИЕ <u>Прирачник</u> за дијагностички тестови и вакцини, спроведен не порано од 7-от ден пред испораката, со негативен резултат / Animal(s) were kept until dispatch in a bluetongue seasonally free zone during the seasonally vector free period that started on _____ (dd/mm/yyyy) since birth or for at least 60 days and, if appropriate, were then subjected to an agent identification test according to the OIE Terrestrial Manual on samples taken within seven days prior to dispatch, with negative results, in conformity with Annex III.A(1) to Regulation (EC) No 1266/2007;
	(³)или / or	b) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(2) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, заштитени од напад на вектори во објект заштитен од напад на вектори во период од најмалку 60 дена пред датумот на испорака / Animal(s) in conformity with Annex III.A(2) to Regulation (EC) No 1266/2007.”;
	(³)или / or	с) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(3) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, во сезонски слободна зона од болеста син јазик во тек на период сезонски слободен од вектори, или биле заштитени од напад на вектори во објект заштитен од напад на вектори во период од најмалку 28 дена и биле подвргнати во тој период на серолошки тест, во согласност со важечкиот ОИЕ <u>Прирачник</u> за дијагностички тестови и вакцини, за детекција на антитела на син јазик вирусната група, со негативен резултат, спроведен на примероци земени од животните, најмалку 28-от ден од почетокот на периодот на заштита од напад на вектори или период сезонски слободен од вектори / Animal(s) in conformity with Annex III.A(3) to Regulation (EC) No 1266/2007;
	(³)или / or	d) ги задоволуваат условите согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(4) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните биле чувани, се до испораката, во сезонски слободна зона од болеста син јазик во тек на период сезонски слободен од вектори, или биле заштитени од напад на вектори во објект заштитен од напад на вектори во период од најмалку 14 дена и биле подвргнати во тој период на тест за идентификација на предизвикувачот, во согласност со важечкиот ОИЕ <u>Прирачник</u> за дијагностички тестови и вакцини, со негативен резултат, спроведен најмалку 14-тиот ден од почетокот на периодот на заштита од напад на вектори или период сезонски слободен од вектори / Animal(s) in conformity with Annex III.A(4) to Regulation (EC) No 1266/2007;
	(³)или / or	е) се вакцинирани против болеста син јазик (серотип/серотипови) со (име на вакцината) со инактивирана/модифицирана жива вакцина во согласност согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(5) од Регулативата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните потекнуваат од стадо вакцинирано против серотип/серотипови кои се присутни или постои голема веројатност да се присутни во епидемиолошки значајна географска област на потекло, во согласност со програмата за вакцинација усвоена од надлежниот орган на земјата извозник и животните се во период на имунитет гарантиран во спецификацијата на вакцината која е одобрена со програмата за вакцинација и животните треба да исполнуваат еден од следниве услови: а) биле вакцинирани најмалку 60 дена пред датумот на извоз; или б) биле вакцинирани со инактивирана вакцина пред најмалку бројот на денови потребни за постигнување на имунитетот наведен во спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација и животните биле подвргнати на тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со

		<p>OIE Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини со негативни резултати, спроведени најмалку 14 дена од постигнување на имунитетот наведен во спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација; или</p> <p>c) претходно биле вакцинирани и биле ревакцинирани со инактивирана вакцина во рамките на периодот на имунитет гарантиран во спецификацијата на вакцината која е одобрена со програмата за вакцинација; или</p> <p>d) биле чувани во тек на сезонски слободен од вектори период, во сезонски слободна зона од син јазик, од раѓање или последните 60 дена пред датумот на вакцинација и биле вакцинирани со инактивирана вакцина пред најмалку бројот на денови потребни за постигнување на имунитетот наведен во спецификацијата на вакцината одобрена со програмата за вакцинација /</p> <p>Animal(s) vaccinated against bluetongue serotype/s (insert serotype/s) with (insert name of the vaccine) with a inactivated /modified live vaccine (indicate, as appropriate) in conformity with Annex III.A(5) to Regulation (EC) No 1266/2007.</p> <p>Согласно препораките на ОИЕ / In accordance with the OIE recommendations: Животните кои се вакцинирани, дополнително треба да ги исполнуваат следниве граници: биле заштитени од напад на <i>Culicoides</i> за кој постои голема веројатност дека е преносител на BTV најмалку 14 дена пред извозот, и во тек на тој период биле подвргнати на тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини со негативни резултати, спроведени најмалку 14 дена по внесот во предизвозниот карантин/ изолација /</p> <p>The animals that are vaccinated must fulfill the following additional requirements: were protected from attack from <i>Culicoides</i> likely to be competent BTV vectors for at least 14 days prior to shipment, and were subjected during that period to an agent identification test according to the <i>Terrestrial Manual</i>, with negative results, carried out at least 14 days after introduction into the <i>quarantine station</i>;</p>
	(3)или / or	<p>f) се тестирани серолошки согласно со Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на присуство на антитела на вирусот на син јазик (серотип) во согласност согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(6) од Регулацијата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните не биле вакцинирани против болеста син јазик и биле чувани во епидемиолошки значајна географска област на потекло, каде не е присутен повеќе од еден серотип или нема веројатност да е присутен и:</p> <p>a) биле подвргнати на два серолошки теста во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела против вирус серотип на болеста син јазик, со позитивни резултати; првиот тест треба да биде извршен на примероци земени меѓу 60 и 360 дена пред датумот на извоз, а вториот тест треба да биде извршен на примероци земени не порано од 7-от ден пред денот на извоз; или</p> <p>b) биле подвргнати на серолошки тест во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела против вирус серотип на син јазик, со позитивен резултат; тестот треба да биде извршен на примерок земен најмалку 30 ден пред датумот на извоз и животните биле подвргнати на тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, со негативен резултат извршен на примерок земен не порано од 7 ден пред денот на извоз /</p> <p>Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype (indicate serotype) in conformity with Annex III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007;</p>
	(3)или / or	<p>f) се тестирани серолошки согласно со Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини на присуство на антитела на вирусот на син јазик (серотип) во согласност согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III A(6) од Регулацијата бр.1266/2007/ЕЗ, односно: животните не биле вакцинирани против болеста син јазик и биле чувани во епидемиолошки значајна географска област на потекло, каде не е присутен повеќе од еден серотип или нема веројатност да е присутен и:</p> <p>a) биле подвргнати на два серолошки теста во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела против вирус</p>

	<p>серотип на болеста син јазик, со позитивни резултати; првиот тест треба да биде извршен на примероци земени меѓу 60 и 360 дена пред датумот на извоз, а вториот тест треба да биде извршен на примероци земени не порано од 7-от ден пред денот на извоз; или</p> <p>б) биле подвргнати на серолошки тест во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, за откривање на антитела против вирус серотип на син јазик, со позитивен резултат; тестот треба да биде извршен на примерок земен најмалку 30 ден пред датумот на извоз и животните биле подвргнати на тест за идентификација на предизвикувачот во согласност со ОИЕ Прирачникот за дијагностички тестови и вакцини, со негативен резултат извршен на примерок земен не порано од 7 ден пред денот на извоз /</p> <p>Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype (indicate serotype) in conformity with Annex III.A(6) to Regulation (EC) No 1266/2007;</p>
(³)II.5.3	<p>За гравидни животни, најмалку еден од условите треба да е исполнет / For pregnant animals at least one of this conditions must be satisfied:</p> <p>а) Животните не се гравидни, или / "The animals are not pregnant", or</p> <p>б) Животните се гравидни или постои можност да се гравидни и ги исполнуваат условите (наведени во точките 5, 6 и 7, пред инсеминацијата или парењето, или оние наведени во точка 3 согласно националните прописи од областа на ветеринарно здравство за контрола и следење на болеста Син јазик односно еквивалентниот Прилог III од Регулацијата бр.1266/2007/ЕЗ) односно: доколку станува збор за гравидни животни, пред инсеминацијата или парењето, треба да биде исполнет еден од условите наведени под потточките е), f) или g) од точка II.5.1 на овој сертификат, или условите од потточка с) од оваа точка на овој сертификат. Во случај на серолошки тест, како што е наведено во потточка с) од точка II.5.1 на овој сертификат, тестот треба да се изврши не порано од 7-от ден пред денот на извоз /</p> <p>"Animals may be pregnant and complies (comply) with the conditions (set out in points 5, 6 and 7 before insemination or mating, or set out in point 3; indicate as appropriate of Annex III to Regulation (EC) No 1266/2007.")"</p>
<p>Забелешки / Notes</p> <p>Овој сертификат е наменет за живи животни од редот <i>Artiodactyla</i> (со исклучок на говеда (вклучувајќи ги и видовите <i>Bison</i> и <i>Bubalus</i> и нивните вкрстени раси), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i>, и <i>Tayassuidae</i>), и од фамилиите <i>Rhinocerotidae</i> и <i>Elephantidae</i>. Да се употреби посебен сертификат за секој вид.</p> <p>По увозот животните мораат да се испорачаат без одложување до објектите на дестинација каде тие ќе останат во период од минимум 30 дена пред понатаму да се преместуваат на друго место, освен во случај кога тие испорачуваат во кланица /</p> <p>This certificate is meant for live animals of the order <i>Artiodactyla</i> (excluding bovine animals (including <i>Bubalus</i> and <i>Bison</i> species and their cross-breeds), <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i>, and <i>Tayassuidae</i>), and of the families <i>Rhinocerotidae</i> and <i>Elephantidae</i>. Use one certificate per species.</p> <p>After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse.</p>	
<p>Дел I: / Part I:</p>	
Рамка I.8 / Box reference I.8:	<p>Да се внесе кодот на територијата како што е во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел I од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) /</p> <p>Provide the code of the territory as appearing in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part I of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009).</p>
Рамка I.13 / Box reference I.13:	<p>Собирниот центар, ако има, мора да ги исполни условите за да добие одобрение, како што е наведено во соодветниот национален пропис од областа на ветеринарното здравство на Република Северна Македонија односно еквивалентниот Дел 5 од Анекс I од Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) /</p> <p>The assembly centre, if any, must fulfil the conditions for its approval, as laid down in the appropriate national veterinary legislation in Republic of North Macedonia or equivalent Part 5 of</p>

	Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009).
Рамка I.15: / Vox reference I.15:	Треба да се внесе регистрационите/от броеви/ј (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Во случај на претовар и истовар, испраќачот треба да ги информира ВИМ на влез во Република Северна Македонија. /Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship) is to be provided. In case of unloading and reloading, the consignor must inform the BIP of entry into Republic of Macedonia.
Рамка I.19 / Vox reference I.19:	Употреби го соодветниот ХС код: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 или 01.06.19 / Use the appropriate HS code: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 or 01.06.19.
Рамка I.23 / Vox reference I.23:	За контејнери или кутии, се внесува бројот на контејнерот и бројот на пломбата (ако постои) / For containers or boxes, the container number and the seal number (if applicable) should be included.
Рамка I.28 / Vox reference I.28:	Систем за идентификација: Определен идентификационен систем (пр. маркица, тетоважа, жиг, чип, транспондер). Ушна маркица која го содржи ИСО кодот на земјата извозничка. Сопствениот број мора да овозможи следење од каде потекнуваат / Identification system: Specify the identification system (tag, tattoos, brand, chip, transponder). The ear tag includes the ISO code of the exporting country. The individual number must permit tracing of their premises of origin.
Рамка I.28 / Vox reference I.28:	Возраст: месеци / Age: months.
Рамка I.28 / Vox reference I.28:	Пол: (М = машки, Ж = женски, К = кастрирани) / Sex: (M = male, F = female, C = castrated).
Рамка I.28 / Vox reference I.28:	Видови: Одбери вид од соодветната линија наведени подолу / Species: Select the species amongst those listed for the following families:
	Antilocapridae / <i>Antilocapra</i> spp.
	Bovidae: <i>Addax</i> spp., <i>Aepyceros</i> spp., <i>Alcelaphus</i> spp., <i>Ammodorcas</i> spp., <i>Ammotragus</i> spp., <i>Antidorcas</i> spp., <i>Antilope</i> spp., <i>Boselaphus</i> spp., <i>Budorcas</i> spp., <i>Capra</i> spp. (excluding <i>Capra hircus</i>), <i>Cephalophus</i> spp., <i>Connochaetes</i> spp., <i>Damaliscus</i> spp. (including <i>Beatragus</i>), <i>Dorcatragus</i> spp., <i>Gazella</i> spp., <i>Hemitragus</i> spp., <i>Hippotragus</i> spp., <i>Kobus</i> spp., <i>Litocranius</i> spp., <i>Madogua</i> spp., <i>Naemorhedus</i> spp. (including <i>Nemorhaedus</i> and <i>Capricornis</i>), <i>Neotragus</i> spp., <i>Oeamuos</i> spp., <i>Oreotragus</i> spp., <i>Oryx</i> spp., <i>Ourebia</i> spp., <i>Ovibos</i> spp., <i>Ows</i> spp. (excluding <i>Ows aries</i>), <i>Patholops</i> spp., <i>Pe/ea</i> spp., <i>Procapra</i> spp., <i>Pseudois</i> spp., <i>Pseudoryx</i> spp., <i>Raphicerus</i> spp., <i>Reduncas</i> spp., <i>Rupicapras</i> spp., <i>Sa/gas</i> spp., <i>Sigmoceros-Alecelaphus</i> spp., <i>Sylvicapra</i> spp., <i>Syncerus</i> spp., <i>Taurotragus</i> spp., <i>Tetracerus</i> spp., <i>Tragelaphus</i> spp. (including <i>Booceros</i>).
	Camelidae: <i>Camelus</i> spp., <i>Lama</i> spp., <i>Vicugna</i> spp.
	Cervidae: <i>Ices</i> spp., <i>Axis-Hyelaphus</i> spp., <i>Blastoceros</i> spp., <i>Capreolus</i> spp., <i>Cervus-Rucervus</i> spp., <i>Dama</i> spp., <i>Elaphurus</i> spp., <i>Hippocamelus</i> spp., <i>Hydropotes</i> spp., <i>Mazama</i> spp., <i>Megamuntiacus</i> spp., <i>Muntiacus</i> spp., <i>Odocoileus</i> spp., <i>Ozotoceros</i> spp., <i>Pudu</i> spp., <i>Rangifer</i> spp.
	Giraffidae: <i>Giraffa</i> spp., <i>Okapia</i> spp.
	Hippopotamidae: <i>Hexaprotodon-Choeropsis</i> spp., <i>Hippopotamus</i> spp.
	Moschidae: <i>Moschus</i> spp.
	Tragulidae: <i>Hyemoschus</i> spp., <i>Tragulus-Moschiola</i> spp.
	Rhinocerotidae: <i>Ceratotherium</i> spp., <i>Dicerorhinus</i> spp., <i>Diceros</i> spp., <i>Rhinoceros</i> spp.
	Elephantidae: <i>Elephas</i> spp., <i>Loxodonta</i> spp, избери соодветно/ as appropriate.
Дел II / Part II:	
(1)	Код на територијата како што е наведено во Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 и од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) / Code of the territory as appearing in Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(2)	Во овој случај ветеринарно здравствениот сертификат треба да биде придружен со официјален документ за карантин и условите за тестирање утврдени во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (модел "CAM") односно еквивалентниот Анекс I, Дел 2 од Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) (модел "CAM") / In this case the health certificate has to be accompanied by the official document on quarantine and test conditions laid down in the Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin (model "CAM") or equivalent Part 2 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009) (model

	"CAM").
(3)	Заокружи соодветно / Keep as appropriate.
(4)	<p>Официјално слободни региони и стада од туберкулоза и бруцелоза одобрени како еквивалентни на условите пропишани во националните прописи од областа на ветеринарно здравство во Република Северна Македонија односно еквивалентниот Анекс А од Директивата 64/432/ЕЕЗ и кои се наоѓаат во колона 6 од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 колона 6 од Анекс I од Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009), со ознака VII во поглед на туберкулоза и ознака VIII во поглед на бруцелоза / Officially tuberculosis/brucellosis free regions and herds recognised as equivalent to the requirements laid down in National veterinary legislation of Republic of North Macedonia or equivalent Annex A to Directive 64/432/EEC and which appear in column 6 of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009) with the entry VII, as regards tuberculosis, VIII, as regards brucellosis.</p>
(5)	<p>Тестови спроведени во согласност со протоколите кои, за болестите во прашање, се опишани во националните прописи од областа на ветеринарно здравство во Република Северна Македонија односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I од Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009). Во секој случај, при вршењето на тубркулинизација зголемувањето на дебелината на кожата од 2 mm или повеќе, или клинички знаци на такво отекување, ексудација, некроза, болка и/или воспаление ќе се смета за позитивно / Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in National veterinary legislation of Republic of North Macedonia or equivalent Part 6 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009). However for the tuberculin test a result of an increase in skin fold thickness of 2 mm or more, or clinical signs of such as oedema, exudation, necrosis, pain and/or inflammation shall be deemed to be positive.</p>
(6)	<p>Да се обезбедат дополнителни гаранции кога тоа е потребно во колона 5 "SG" со ознаката "A" од Дел 1 од Прилог 6 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло односно еквивалентниот Дел 1 од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) со ознаката "A".</p> <p>Тестови за син јазик и епизоотска хеморагична болест во согласност со националните прописи од областа на ветеринарно здравство во Република Северна Македонија односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009) / Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" with the entry "A" of Part I of Annex 6 of Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin or equivalent Part 1 of Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 (SANCO/4787/2009), with the entry "A".</p> <p>Тестови за блуетонгва и епизоотска хеморагична болест во согласност со националните прописи од областа на ветеринарно здравство во Република Северна Македонија односно еквивалентниот Дел 6 од Анекс I на Регулацијата (ЕУ) Бр 206/2010 (SANCO/4787/2009).</p>
(7)	<p>Датум на натовар. Увозот на овие животни нема да биде дозволен кога животните се натоварени или пред датумот кога земјата извозничка е одобрена за извоз во Република Северна Македонија од територијата спомената под I.7 и I.8, или за време на периодот кога се усвоени рестриктивни мерки од страна на Република Северна Македонија за увоз на овие животни од таа територија / Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorization for exportation to the Republic of North Macedonia of the territory referred to boxes I.7 and I.8, or during a period where restrictive measures have been adopted by the Republic of North Macedonia against imports of these animals from this territory.</p>
(8)	Кога има побарување за тоа / When required.